



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламиции 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 12 јуни 1987
Скопје
Број 24

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

479.

Врз основа на член 84 став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА АВАНС ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА СТОКОВНИ И НЕСТОКОВНИ ПЛАЌАЊА ВО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука, до донесувањето на Одлуката за распоредување на девизи за потребите на општествените дејности и општествените организации од Републиката за 1987 година, на корисниците на девизни средства им се обезбедува аванс за периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година во износ од 1,6 милиони САД долари што одговара на 15% од износот на девизите утврдени за овие намени за 1986 година.

Член 2

Корисниците на девизни средства поднесуваат барање до Републичкиот комитет за економски односи со странство кој издава согласност за откуп на девизни средства врз основа на претходно прибавено мислење од соодветната републичка самоуправа интересна заедница.

Член 3

Искористените средства, односно право на увоз и плаќање по оваа одлука ќе бидат вклучени во дефинитивното утврдување и распоредување на износите по корисниците што ќе се врши со Одлуката од членот 1 на оваа одлука.

Член 4

Евиденцијата за правото на увоз и плаќање се врши преку системот на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, Југобанка — Основна банка — Скопје и Љубљанска банка — Основна банка — Скопје.

Член 5

Републичкиот комитет за економски односи со странство ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1987 година.

Бр. 23-1188/1
6 јуни 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Влашки, с. р.

480.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА ВО СОСТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За советник на директорот на Републичката управа за ветеринарна служба во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, се назначува Никола Ивановски, досегашен ветеринарен инспектор во Меѓуопштинската ветеринарна инспекција при Собранието на општината „Гази Баба“ — Скопје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-688/2
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

481.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА, ВО СОСТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За советник на директорот на Републичката управа за ветеринарна служба во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, се назначува Слободан Тетиковиќ, досегашен асистент на Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-688/3
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

482.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

За заменик на директорот на Архивот на Македонија се именува Иван Алексов, досегашен раководител на Одделението за заштита на архивската граѓа во републичките органи и организации во Архивот на Македонија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-756/2
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

483.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

За советник на директорот на Архивот на Македонија се назначува Љупчо Зоров, досегашен раководител на Одделението во Архивот на Македонија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-756/3
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

484.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

За советник на директорот на Архивот на Македонија се назначува Виолета Герасимова, досегашен раководител на Одделението во Архивот на Македонија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-756/4
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

485.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

За советник на директорот на Архивот на Македонија се назначува Татјана Веселинова, досегашен раководител на Одделението во Архивот на Македонија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-756/5
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

486.

Врз основа на член 175 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија е согласен за републички инспектор во Отсекот за одржување на премерот и катастарот на недвижностите и запишување на правата во Републичката геодетска управа да биде назначена Гордана Кацаволу — Стефановиќ, досегашен секретар на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-809/3
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

487.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се именува Јела Лучиќ — Марковска, досегашен виши советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1028/2
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

488.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАРИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Димитар Трајковски, досегашен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1029/2
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

489.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ**

За заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот се именува Софронија Јанкуловски, досегашен заменик на директорот на Заводот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1092/2
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

490.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

За заменик на директорот на Републичката геодетска управа се именува Витомир Николовски, досегашен раководител на Сектор за организациски, самоуправни и правни работи во Здружената СИЗ за вработување на град Скопје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1100/1
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

491.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**

За помошник на директорот на Републичката геодетска управа се назначува Славко Палчевски, досегашен помошник на директорот на Управата.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1199/1
28 мај 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

492.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи, изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	100,00	динари
2. Возачка дозвола	400,00	„
3. Дозвола за возач на трактор	400,00	„
4. Возачка потврда	400,00	„
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	400,00	„
6. Потврда за регистрација за регистрирано возило	400,00	„
7. Потврда за привремена регистрација на возило	300,00	„
8. Дозвола за поседување и носење на оружје	100,00	„
9. Дозвола за поседување на оружје	100,00	„
10. Тест за полагање возачки испит	70,00	„
11. Извод од матичната книга на родените за употреба во странство	150,00	„
12. Извод од матичната книга на венчаните за употреба во странство	150,00	„
13. Извод од матичната книга на умрените за употреба во странство	150,00	„
14. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	50,00	„
15. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	50,00	„
16. Пропусница за премин на Југословенско-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	300,00	„
17. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	50,00	„
18. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	50,00	„
19. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	50,00	„
20. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	50,00	„
21. Барање за издавање пропусница во малограничен сообраќај на лица	50,00	„
22. Дозвола за инструктор	50,00	„

II. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/86).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 262-5996/1
5 јуни 1987 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Александар Андоновски, с. р.

493.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 14 став 1 под I точка 4 и под II точките 3, 6, 11, 12 и 13, од Правилникот за работни односи донесен од Соборот на работните луѓе во Централното основно училиште „Вера Јоциќ“ во Скопје на 29 септември 1983 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 14 став 1 под II точките 2, 4, 5, 8, 9 и 10 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Училиштето на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје со предлог поднесен до Уставниот суд поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот основот времетраење на живеење во местото на вработување не може да се предвиди како еден од критериумите за утврдување приоритетот при вработување, затоа што е спротивен на уставното начело за рамноправноста. Понатаму, во однос на дополнителните критериуми, во предлогот се наведува дека треба да бидат поништени, затоа што не станува збор за критериуми преку кои би можело да се утврди приоритетот при вработување.

5. На седницата Судот утврди дека во член 14 став 1 под I — основни критериуми, точка 4 е предвиден основот времетраење на живеење во местото на станувањето, а во истиот член под II во точките од 2 до 13 се предвидени дополнителните критериуми и тоа: престанок на работниот однос поради престанок односно стечај на организацијата во која работникот работел; работник — жена со малолетни деца и на жена со посвоени деца, согласно член 68 став 2 и 3 од Законот за работните односи; лица пред пензија на кои им недостасува законскиот минимум за остварување право на пензија; инвалидност; лице кое прв пат се вработува; учесник во НОБ; брачниот другар и децата на загиналиот и трајно неспособен работник во Училиштето; повратник од странство (освен оние кои се на привремена работа); лицата кои работеле сезонски или на замена над шест месеци во текот на годината; брачниот другар-ка на припадник на ЈНА или на органите за внатрешни работи поради преместување по потреба на службата; лица на кои им е експроприран имотот иако тој имот им претставувал основен извор на приходи; и ако во семејството нема никој вработен.

6. Според член 210 став 2 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достани секоје работно место и функција во општеството. Член 5 став 2 од Законот за работните од-

носи предвидува дека со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос, работниците се должни да утврдат критериуми за приоритет при вработување, согласно со општествениот договор за вработување кој го склучиле или на кој му пристапиле.

Од овие уставни и законски одредби произлегува дека при ограничени можности за вработување, општествено е оправдано во самоуправниот општ акт да се уреди и приоритетот при вработување. Кои пак критериуми за утврдување приоритет при вработувањето ќе се предвидат е право на работниците. Меѓутоа, според мислењето на Судот тие мораат да бидат еднакви за сите работни луѓе и граѓани.

Поаѓајќи од означените уставни и законски одредби и од ограничените можности за вработување, Судот смета дека основниот критериум, времетраење на живеење во местото на вработување, како и дополнителните критериуми брачен другар на припадник на органите за внатрешни работи и на ЈНА поради преместување по потреба на службата; работник — жена со малолетно дете и работник — жена со посвоено дете; ако во семејството нема никој вработен; лице кое прв пат се вработува; лица на кои им е експроприран имотот, а кој им претставувал основен извор на приходи, дека не можат да се предвидат како дополнителни критериуми за утврдување приоритет при вработување, затоа што со овие критериуми неосновано им се дава приоритет на овие работни луѓе и граѓани, а со што се повредува уставното начело утврдено во член 210 став 2 од Уставот на СР Македонија.

Меѓутоа, што се однесува, пак, до основите инвалидност, лице со статус на повратник, освен на повратник кој бил привремено вработен во странство, по основ на престанок на работен однос поради престанок односно стечај во организацијата во која работел, учесници во НОБ, лица пред пензија на кои им недостасува законскиот минимум за остварување право на пензија, лица кои работеле сезонски или на замена над шест месеци во текот на годината, брачниот другар и децата на работник кој загинал или станал неспособен за работа, Судот утврди дека со нивното предвидување како основи со кои се утврдува приоритет при вработувањето не се повредува означеното уставно начело.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 156/85
6 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

494.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 51 став 2 од Самоуправната спогодба за заеднички основи и мерила за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во основните организации и работните заедници во состав на Медицинскиот центар во Штип, донесена со референдум одржан на 17 јуни 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Медицински центар на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 1/87 од 1 април 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 51 став 2 од Самоуправната спогодба означена во точ-

ката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од означената Самоуправна спогодба со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 51 став 2 од оспорената Самоуправна спогодба е предвидено на работниците кои имаат над 10 години работно искуство да им се додаваат уште 20 бода на личниот доход. Воедно, во член 56 од Спогодбата се утврдило посебни мерила за вреднување на работниот стаж по основот минат труд.

5. Согласно член 7 од Законот за работните односи, како еден од посебните услови за извршување на работите и работните задачи може да се предвиди и одредено работно искуство. Поради тоа, работното искуство предвидено како услов за извршување на работите и работните задачи може да биде предвидено како еден од подосновите на основот сложеност при определувањето на личниот доход.

Личниот доход, пак, на работникот согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Судот утврди дека во конкретниот случај во член 51 став 2 од Спогодбата се определени 20 бода за сите работници кои имаат стекнато над 10 години работно искуство, без притоа ова работно искуство да се поврзе со конкретните работи и работни задачи што ги извршува секој работник и со резултатите постигнати во извршувањето на работите и работните задачи.

Со оглед на тоа Судот утврди дека оспорената одредба од Спогодбата не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите од трудот поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 1/87
13 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

495.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на членовите 204 и 205 од Статутот на Работната организација Медицински факултет во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 7 декември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Медицински факултет на начин предвиден, за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на членовите 204 и 205 од Статутот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените членови се во спротивност со Законот за здружениот

труд затоа што составот на дисциплинската комисија и органот кој ја избира таа комисија ги уредуваат спротивно на означениот Закон и Законот за високото образование кој бил во важност за време на донесувањето на Статутот.

4. Разгледувајќи го означениот Статут, Судот утврди дека членовите 204 и 205 се наоѓаат во делот од Статутот во кој се уредени прашањата во врска со наставно-научната дејност на Медицинскиот факултет, па во тие рамки се уредени и прашањата во врска со одговорноста на наставниците, органот кој ја избира дисциплинската комисија, како и нејзиниот состав. Притоа, Судот утврди дека правата и обврските од работниот однос наставниците ги остваруваат во основните организации на здружениот труд во состав на Факултетот, во кои тие го здружиле трудот или во други организации кои се наставни бази на Факултетот.

5. Според член 238 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), работниците во организациите на насоченото образование своите општествено-економски и други самоуправни права ги остваруваат според општите прописи кои важат за остварување на самоуправањето на работниците во организациите на здружениот труд и според одредбите од овој Закон.

Според член 199 став 1 од Законот за здружениот труд за утврдувањето на повредите на работните обврски и на други повреди на работната дисциплина, за утврдување на одговорноста и изречување на мерките за тие повреди, во основната организација се формира дисциплинска комисија. Во член 200, пак, од истиот Закон е предвиден составот на дисциплинската комисија.

Во Законот за насоченото образование е утврдена постапката за избор на наставни и наставно-научни и соработнички звања, но не и постапката за разрешување. Според член 168 од Законот за насоченото образование овластени се организациите за насочено образование со самоуправен општ акт поблиску да го утврдат начинот, постапката, условите и критериумите за избор во научните звања. Според тоа, Судот смета дека во самоуправниот општ акт можат да се уредуваат прашањата за повредите на обврските за вршењето на наставната дејност, мерките што можат да се преземат како и органот кој ќе ја води постапката за утврдување на повредите настанати во вршење на наставната дејност.

Со оглед на тоа што со оспорените членови од Статутот се уредени прашањата во врска со изборот и составот на органот кој ќе ја води постапката при повреди настанати во вршење на наставна функција, а не се работи за дисциплинска комисија која ќе ја утврдува одговорноста за сторените повреди на должностите кои произлегуваат од работниот однос, Судот смета дека оспорените членови 204 и 205 од Статутот не се во спротивност со член 199 и член 200 од Законот за здружениот труд, затоа што во однос на оспорените членови од Статутот се применуваат одредбите од Законот за насоченото образование.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 66/87
13 мај 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 176.

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир, на VII-та седница, одржана на 6 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци.

Член 2

Во членот 11 точка 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „40.000“.

Во истиот член, точка 2 бројот „25.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 3

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: „Во вкупните приходи на детето со потешки психофизички недостатоци без родителска грижа сместено во друго семејство не влегува надоместокот за неговото сместување“

Член 4

Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се брише запирката и место неа се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“ се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член по точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое по смртта на едниот родител остварило право на пензија, а другиот родител со кого живее не е во работен однос“.

Член 5

Членот 42 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 30.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 30.001 динари до 40.000 динари“.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството самохран родител со деца — корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 40.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 40.001 динари до 50.000 динари“.

Член 7

Членот 44 се менува и гласи:

„Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци изнесува:

1. Во I цензусна група:	
— за дете до 15 годишна возраст	10.000 дин.
— за дете од 15 до 20 „	12.500 „
— за дете од 20 до 26 „	15.000 „
2. Во II цензусна група:	
— за дете до 15 годишна возраст	7.500 „
— за дете од 15 до 20 „	10.000 „
— за дете од 20 до 26 „	12.500 „

Член 8

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-25

6 април 1987 година

Скопје

Претседател,
Божко Киранџиски, с. р.

177.

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Центар, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Центар, на VII-та седница, одржана на 5 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци.

Член 2

Во членот 11 точка 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „40.000“.

Во истиот член, точка 2 бројот „25.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 3

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи:

„Во вкупните приходи на детето со потешки психофизички недостатоци без родителска грижа сместено во друго семејство не влегува надоместокот за неговото сместување“.

Член 4

Во членот 27, точка, 6 по зборот „брак“ се брише запирката и место неа се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член во точка 7 по зборот „браќ“ се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член по точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое по смртта на едниот родител остварило право на пензија, а другиот родител со кого живее не е во работен однос“.

Член 5

Членот 42 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 30.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 30.001 динари до 40.000 динари“.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството — самохран родител со деца — корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 40.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 40.001 динари до 50.000 динари“.

Член 7

Членот 44 се менува и гласи:

„Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци изнесува:

1. Во I цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	10.000 дин.
— за дете од 15 до 20 „	12.500 „
— за дете од 20 до 26 „	15.000 „

2. Во II цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	7.500 „
— за дете од 15 до 20 „	10.000 „
— за дете од 20 до 26 „	12.500 „

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-13

6 април 1987 година

Скопје

Претседавач,

Ката Павлова, с. р.

178.

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода на VII-та седница одржана на 5 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци.

Член 2

Во членот 11 точка 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „40.000“.

Во истиот член, точка 2 бројот „25.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 3

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: „Во вкупните приходи на детето со потешки психофизички недостатоци без родителска грижа сместено во друго семејство не влегува надоместокот за неговото сместување“.

Член 4

Во членот 27, точка 6 по зборот „браќ“ се брише записката и место неа се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член во точка 7 по зборот „браќ“ се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член по точката 8 се додава нова точка 9 кој гласи:

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое по смртта на едниот родител остварило право на пензија, а другиот родител со кого живее не е во работен однос“.

Член 5

Членот 42 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 30.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 30.001 динари до 40.000 динари“.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството — самохран родител со деца — корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 40.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 40.001 динари до 50.000 динари“.

Член 7

Членот 44 се менува и гласи:

„Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци изнесува:

1. Во I цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	10.000 дин.
— за дете од 15 до 20 „	12.500 „
— за дете од 20 до 26 „	15.000 „

2. Во II цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	7.500 „
— за дете од 15 до 20 „	10.000 „
— за дете од 20 до 26 „	12.500 „

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-26

6 април 1987 година

Скопје

Претседател,
Зора Аџиева, с. р.

179.

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Карпош, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 6 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 2

Во членот 11 точка 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „40.000“.

Во истиот член, точка 2 бројот „25.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 3

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: „Во вкупните приходи на детето со потешки психофизички недостатоци без родителска грижа сместено во друго семејство не влегува надоместокот за неговото сместување“.

Член 4

Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се брише запирката и место неа се става точка и запирка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“, се става точка и запирка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член по точка 8 се додава нова точка 9 која гласи:

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое по смртта на едниот родител остварило право на пензија, а другиот родител со кого живее не е во работен однос“.

Член 5

Членот 42 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 30.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 30.001 динари до 40.000 динари“.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството — самохран родител со деца — ко-

рисниците на посебниот додаток се распоредуваат во две цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 40.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 40.001 дин. до 50.000 динари“.

Член 7

Членот 44 се менува и гласи:

„Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци изнесува:

1. Во I цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	10.000 дин.
— за дете од 15 до 20 „	12.500 „
— за дете од 20 до 26 „	15.000 „

2. Во II цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	7.500 „
— за дете од 15 до 20 „	10.000 „
— за дете од 20 до 26 „	12.500 „

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-12

31 март 1987 година

Скопје

Претседател,
Благородна Никодиноска, с. р.

180.

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Гази Баба, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на VII-та седница, одржана на 5 март 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци.

Член 2

Во членот 11 точка 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „40.000 динари“.

Во истиот член, точка 2 бројот „25.000“ се заменува со „50.000“.

Член 3

По членот 12 се додава нов член 12а кој гласи: „Во вкупните приходи на детето со потешки психофизички недостатоци без родителска грижа сместено во друго семејство не влегува надоместокот за неговото сместување“.

Член 4

Во членот 27, точка 6 по зборот „брак“ се брише запирката и место неа се става точка и запирка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член во точка 7 по зборот „брак“ се става точка и записка, а зборовите што следат се бришат.

Во истиот член по точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

„Дете со потешки психофизички недостатоци кое по смртта на едниот родител остварило право на пензија, а другиот родител со кого живее не е во работен однос“.

Член 5

Членот 42 се менува и гласи:

„Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во II цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството го надминува износот од 30.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 30.001 до 40.000 динари“.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„Во зависност од стварните вкупни приходи на семејството — самохран родител со деца — корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во II цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 40.000 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 40.001 до 50.000 динари“.

Член 7

Членот 44 се менува и гласи:

„Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци изнесува:

1. Во I цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	10.000 дин.
— за дете од 15 до 20 „	12.500 „
— за дете од 20 до 26 „	15.000 „

2. Во II цензусна група:

— за дете до 15 годишна возраст	7.500 „
— за дете од 15 до 20 „	10.000 „
— за дете од 20 до 26 „	12.500 „

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1987 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-12

31 март 1987 година

Скопје

Претседател,
Павле Миланов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

181.

Врз основа на член 34 од Законот за основање на Самоуправните интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), и член 86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 7 април 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на органи-

зациите на здружен труд и другите организации и заедници во општина Струмица, по основ на кои се обезбедуваат средства за Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица и за здружување на средства во Републичката СИЗ за физичка култура во 1987 година.

Член 2

Во 1987 година се утврдуваат следните стапки на придонесите и тоа:

1. стапката од придонесот од доходот на ОЗТ во стопанството изнесува 0,60%;

2. стапката на придонесот од личен доход на вработените во ОЗТ од нестопанството се утврдува и изнесува:

— придонес од личен доход на ОЗТ од нестопански дејности по стапка од 0,50%, освен за ОЗТ од основното и средно насочено образование и социјална заштита кои ќе плаќаат придонеси во висина од 50% од општата стапка или 0,25%, а организациите за општествена заштита на деца, организациите кои вршат дејност на заштита на културни блага и од областа на сценско-уметничка дејност и високото образование ќе плаќаат придонеси во висина од 70% од општата стапка или 0,35%;

— придонесот од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 3,5%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 0,67%.

Член 3

Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, врз основа на член 1 од оваа одлука, здружува средства во Републичката СИЗ за физичка култура од средствата што се обезбедуваат со стапката по член 2 од оваа одлука и изнесува:

— придонес од доходот на ОЗТ од стопанството, по стапка од 0,04%;

— придонес од личен доход од нестопанството со стапка од 0,05% освен за ОЗТ од основното и средно насочено образование и социјална заштита кои ќе плаќаат 50% од општата стапка или 0,025%, а организациите од општествената заштита на деца, организациите кои вршат заштита на културни блага и од областа на сценско-уметничката дејност и високото образование кои ќе плаќаат во висина од 70% од општата стапка или 0,035%.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општественото книговодство — филијала Струмица.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1987 година, освен стапката од придонесите од доходот на ОЗТ во стопанството по стапка од 0,60% која ќе се применува од 1 април 1987 година.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на физичката култура во општина Струмица за 1986 година.

Бр. 03-47/1

8 април 1987 година

Струмица

Претседател,

Димитар Калкашлиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 182.

Врз основа на член 51 од Законот за здравствена заштита и член 63 и 68 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 29 мај 1987 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ОД РАБОТА****Член 1**

Висината на надоместокот на личниот доход за време на привремена спреченост за работа над 30 дена на терет на средствата на Заедницата за здравствена заштита — Штип изнесува:

1. 90% од основот за надоместок од триесет и првиот ден до шеесетиот ден;
2. 95% од основот од шеесет и првиот ден спреченост за работа.

Член 2

Висината на надоместокот на личниот доход за време на привремена спреченост од работа поради неѓа на болен член на потесното семејство се исплатува во висина од 80% од основот за надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-7/8
29 мај 1987 година
Штип

Претседател,
Надежда Коцева, с. р.

Објасен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ**

Пред овој суд е покрената постапка од предлагачот Симеон Стаменов од Скопје, со стан на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 106-а, против противникот Љубљанска банка — Основна банка Скопје, за амортизација на чековите под број: 1516194; 151695; 15196; 1516197; 1516198; 1516199; 1516200; 1516201; 1516202; 1516203; 1516204; 1516205; 1516206; 1516207; 1516208; 1516209 и 1516210, издадени на тековната сметка под бр. 40100-620-21-840-8771-278/46 од Љубљанска банка — Основна банка, Скопје.

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековите или кој нешто знае за истите да ги достави до судот или да го извести судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат амортизирани.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 73/87. (84)

Пред овој суд е покрената вонпроцесна постапка по предлог на предлагачката Силјановска Верица од Скопје, со стан на ул. „Август Цесарец“ бр. 3-2/4, против противникот Љубљанска банка — Основна банка Скопје за амортизација на чековите и тоа под бр. 1377401-410; 1377401-411; 1377401-412; 1377401-413; 1377401-414; 1377401-415; 1377401-416; 1377401-417; 1377401-418; 1377401-419; 1377401-420; и од 1442021-024 сите до 1442021-030 кои се издадени од Љубљанска банка — Основна банка Скопје на тековната сметка под бр. 40100-620-21-840-8071-2898/84.

Се моли секој оној кој нешто знае за чековите или кај кого се наоѓаат, за истото да го извести су-

дот или да го достави до судот. Во спротивно, чековите ќе бидат поништени во рок од 60 дена по објавувањето на овој оглас.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 102/87. (86)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Во овој суд е заведен спор по тужбата на малолетниот тужител Дејан Митров, застапуван од законскиот застапник неговата мајка Снежана Митрова од Скопје, ул. „Марко Орешковиќ“ бр. 28, против тужениот Благоја Митров на привремена работа во Австрија со непозната адреса на живеење, за измена на одлуката за издршка.

Се повикува тужениот Благоја Митров да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3842/86. (85)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 479 од 6. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1618-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ Универзитетски центар за уметност РО Факултет за ликовни уметности со Ц. О., Скопје, ул. „Битпазарска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. Петар Мазев, в. д. декан, а се запишува новиот застапник вонр. проф. Стефан Маневски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 479/87. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 424 од 30. I. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-10-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. Сол. О. со ООЗТ „Скопје“ — ООЗТ Основно училиште „Горче Петров“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Алексовска Славка, а се запишува новиот застапник Донев Трајчо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 424/87. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 452 од 2. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-223-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — с. Арачиново, општина Гази Баба Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Исмет Салиу в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Салин Асани, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 452/87. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 470 од 6. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-136-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сениќ“, Ц. О. Скопје, ул. Булевар „Југославија“ бр. 22, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Раде Јурхар, а се запишува новиот застап-

ник Тодоровски Константин, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 470/87. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 441 од 6. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-497-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Пионерскиот дом „Карпош“ Ц. О. Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 55 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Старделова Елена, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стефановска — Романова Богица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 441/87. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 480 од 9. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-562-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената работна организација Градска општа болница „Моша Пијаде“ Скопје, ОО со ООЗТ Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 53, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник ас. доктор Јанко Обочки, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Томислав Јовановски, генерален директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 480/87. (139)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 512 од 9. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-267-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Републички завод за унапредување на социјалните дејности. Ц. О. Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 42-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Радомир Петроски, директор, а се запишува новиот застапник, м-р Љубица Чошева, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 512/87. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 561 од 21. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-23-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Лирија“ РО с. Бутел, ул. „Бутелска“ бб — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник инж. агр. Стојан Миневски, директор, а се запишува новиот застапник Кузманоски Бранко в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 561/87. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 314 од 23. III. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-2133-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Основно училиште „Крум Тошев“ Ц. О. с. Трубарско Скопје.

Основното училиште е основано со Одлука на Собранието на општина „Гази Баба“ бр. 09-8936 од 29. XII. 1986 година.

Основни дејности:

120111 — основно образование и воспитание.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

а обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Величковски Миле, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 314/87. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 502 од 15. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2135-0-0-0, го запиша во суд-

скиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Мак-Монт“ РО Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-5/9 Скопје.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување на 6 (шест) самостојни занаетчи на ден 23. II. 1987 година и тоа од: Јосифовски Драги; Поповски Оливер; Трајчевски Раде; Цереми Демир; Димовски Раде; и Крстева Славица сите од Скопје.

Основни дејности:

162 — молеро-фарбарска,

163 — изолатерска,

171 — инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација.

172 — инсталатерска за централно греење и уре-ди за климатизација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со средствата со кои располага.

За обврските на Задругата што не можеле да се намират од средствата со кои располага задругата одговараат супсидијарно здружените занаетчи до висината на здружениот влог по 50.000 дин (различна одговорност).

Лице овластено за застапување е Јосифовски Драги, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 502/87. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 295 од 18. III. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-2132-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето под фирма: Основно училиште „Христо Антески“, со целоосна одговорност, с. Требош — Тетово.

Основното училиште е основано со Одлука за основање на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Тетово, бр. 0801-1245/1 од 5. XII. 1986 година.

Основни дејности:

120111 — предучилишно и основно образование.

Основното училиште во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување.

Основното училиште за обврските сторени во правниот промет со трети лица согласно самоуправната спогодба за здружување одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Шериф Сулеј-мани, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 295/87. (144)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 497 од 8. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-612-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство „Агропрогрес“ Ц. О. Тетово, ул. „29 Ноември“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стефаноски Љубомир директор, а се запишува новиот застапник, дипл. инж. аг. Сервет Авзиу, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 497/87. (145)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 519 од 9. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1493-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заедницата за вработување Титов Велес, Ц. О. Титов Велес, ул. „Титоградска“ бр. 34, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Ристовски, секретар, а се запишува новиот застапник Димче Јорданов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 519/87. (146)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 422 од 4. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-12-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Универзитетски центар за математичко-технички науки Скопје, ООЗТ Рударско-геолошки факултет во Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Томислав Иванов, декан, а се именува новиот застапник, доцент Никола Здравев, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 422/87. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 419 од 10. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-724-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ученичкиот дом „Мирко Милески“ Ц. О. Кичево, ул. „11 Септември“ бр. 63, со следните податоци: Досегашниот вршител на должноста директор Дескоски Пецо, се запишува, во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 419/87. (152)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 557 од 21 IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-2074-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница на култура, физичка култура, техничка култура и информирање Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 30, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Драгиша Стојчевски, в. д. секретар, а се запишува новиот застапник Јован Поповски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 557/87. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 482 од 8. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-722-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Кочо Рацин“, Ц. О., Куманово ул. „Перо Чичо“ бр. 31-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Атанасовски, а се запишува новиот застапник Миле Петрушевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 482/87. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 581 од 27. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1639-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено со следните податоци: Досегашното седиште на Монтажно инсталатерската задруга „Унионмонт“ РО Скопје, простории во кругот на пазарчето Бутел I Скопје, се менуваат и во иднина ќе гласат: Монтажно-инсталатерска задруга „Унионмонт“ РО Скопје Булевар Јане Сандански бр. 61 реон 83 Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 581/87. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 584 од 24. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1988-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиската градежна задруга „Изгрев“ РО Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр. 83, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душан Митровиќ, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Аврамовски Санде, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 584/87. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 597 од 27. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-147-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Јане Сандански“ Скопје, Ц. О. ул. „124“ бб Дуќаник, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Георгиевски Ристо директор, а се запишува новиот застапник в. д. директор, Секуловски Душан, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 597/87. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 542 од 21. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1107-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Градска аптека „Скопје“, Ц. О. Скопје, грдски сид блок IV локал 7, со следните податоци: Се брише досегашниот директор, Радојка Наумова, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Крстевска Слободанка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 542/87. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 517 од 9. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1401-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката заедница на културата, Ц. О., Градски сид блок III локал 15-а, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Борислав Наумовски, секретар, а се запишува новиот застапник акд. Крум Томовски претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 517/87. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 529 од 10 IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-460-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“, Ц. О. Скопје, населба Ѓорче Петров, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Данов Ристо, директор, а се запишува новиот застапник Јовановска Василка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 529/87. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 573 од 22. IV 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-280-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Забавниот парк и детски игралишта „Младост“, Ц. О. Скопје, Градски парк бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Паневски Милорад, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовановски Љубомир, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 573/87. (161)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 548 од 20. IV 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2024-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Електро монтажно инсталатерска услужна задруга „Светлина“, Р. О. Скопје, со следните податоци: Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување и досегашниот в. д. директор Ристовски Томе, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 548/87. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 560 од 20. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1639-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно инсталатерската задруга „Унион-монт“, Р. О. и ограничено емство, Скопје, простории во кругот на пазарчето Бутел I — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Биќиќ Хивзо, директор, без ограничување а се запишува новиот застапник Ајановиќ Химзо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 560/87. (163)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 536 од 21. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-656-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за стопанство и општествени дејности на СРМ „Самоуправна практика“ Скопје, ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милошев-запишуваат привремени мерки, и се запишува новиот застапник Димовски Нестор, в. д. директор неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 536/87. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 516 од 22. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2137-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Победа Инвест“ РО — Скопје, с Петровец.

Задругата е организирана со одлука на собранieto на задругата од 5. III. 1987 година.

Основачи на задругата се: Серафимовски Љубомир, од Скопје, Николовски Бошко, од с. Д. Лисиче — Скопје, Ангеловски Драшко, од Скопје, Ангеловски Иљо од Скопје, Милојевиќ Драго од Скопје, Грцески Ристо, с. Петровец од Скопје, и Грцеска Ратка, од с. Петровец — Скопје.

Основни дејности: градежно и градежно занаетчиски работи

- ѕидарофасадерски работи
- армирачки
- тесарски
- покриварски
- изолатерски
- керамичарско-терацерски
- водовод и канализација и
- централно греење со климатизација

Во правниот промет со трети лица Задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат и здружените занаетчи ограничено супсидијарно во висината на влогот од 100.000 динари

Лице овластено за застапување е Грцески Ристо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 516/87. (165)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 580 од 23. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-336-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Специјалното училиште за основно образование на децата попречени во психичкиот развиток „д-р Златан Сремац“, Ц. О. — Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Каневче Климе, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Станковиќ Весна, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 580/87. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 566 од 23. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-18-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О со ООЗТ Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки Скопје, ООЗТ Клиника за хируршки болести Скопје, ул. „Водњанска“ — 17, со следните податоци: Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување и досегашниот застапник в. д. директор, д-р Андреја Мишковски, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 566/87. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 582 од 24. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-27-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Единство“, Р. О. с. Челопек, Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јаковчевски Младен, директор, а се запишува новиот застапник Поповски Љубе, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 582/87. (168)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 476 од 28. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-2138-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на основното училиште под фирма: Основно училиште „Сабедин Бајрами“ Каменане, со целосна одговорност — Тетово.

Основното училиште е основано со самоуправна спогодба бр. 01-336/2 од 14. IV. 1987 година, од О.СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Тетово.

Основни дејности:

120111 — основно образование.

Основното училиште во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за здружување.

Основното училиште за обврските сторени во правниот промет со трети лица, согласно самоуправната спогодба за здружување, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Хаким Мехмеди, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 476/87. (169)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 515 од 9. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-457-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот центар „Титов Велес“ — Титов Велес ул. „Шефки Сали“ бр. 2 Титов Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник прим. д-р Никола Стојановски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Стеван Стровјаноски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 515/87. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 648 од 7. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1780-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за локални патишта Гостивар, со Ц. О., Кеј „Братство Единство“ бр. 586, со следните податоци: Се брише, досегашниот застапник Садику Абдулмуталип, секретар, без ограничување, а се запишува

шува новиот застапник Деспот Алексоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 648/87. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 647 од 7. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1781-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за уредување и употреба на градежно земјиште Гостивар, со целосна одговорност, Кеј „Братство Единство“ бр. 586, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Садику Абдулмуталип, секретар, а се запишува новиот застапник Деспот Алексоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 647/87. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 684 од 18. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-168-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на привремените мерки и промена на лицето овластено за застапување на Зоолошката градина „Скопје“, Ц. О. — Скопје Булевар „Илинден“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бојков Паско, директор, а се запишуваат привремените мерки, и се запишува новиот застапник Иван Лазовски, претседател на привремениот одбор — привремен управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 684/87. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 666 од 13. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-712-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија „Танец“ — Скопје ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 7, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристовски Димитрија, а се запишува новиот застапник Димишковски Томе, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 666/87. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 468 од 12. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-2141-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Договорна организација на здружен труд за градежно занаетчиски работи „Синтек“ Ц. О. — Скопје Булевар „Јане Сандански“ бр. 25.

Договорната организација е основана со договор од 25. 02. 1987 година.

Основачи на ДООТ се: Маноилов Драган; Евгенија Христова и Зоран Милевски сите од Скопје.

Основни дејности:

050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Договорната организација на здружен труд во правниот промет со трети лица истапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица договорната работна организација на здружен труд одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Драган Маноилов, в. д. раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 468/87. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 333 од 8. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2140-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Станбена задруга „Углед“, О. Сол. О, Скопје ул. „Вуковарска“ бр. 17

Задругата е основана со одлука за основање станбена задруга од 5. I. 1987 година, со самоуправната

спогодба за здружување во станбена задруга од ден 5. I. 1987 година од 24 основачи.

Основни дејности:

— вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и членовите на задругата;

— организирање на штедење за стан за членовите на задругата;

— купување станбени згради и станови како и деловни простории до колку истите се предвидени со станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на задругата заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено правни лица за потребите на своите членови;

— набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

— одржување на станбени згради и станови на членовите на задругата.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на Задругата направени во правниот промет со трети лица одговараат ограничено солидарно и здружените задругари во височина на здружените средства, влог 200 000 динари.

Лице овластено за застапување е Јашаревски Илија, в. д. директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 333/87. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 671 од 14. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-514-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената станица при волнарскиот комбинат „Тодор Циповски Мерџан“, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Ристо Манасиев, директор, а се запишува новиот застапник д-р Анаќи Марковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 671/87. (193)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 425 од 24. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 549, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Правен факултет — Битола, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е Бендевски Трајан, декан, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Гојко Груевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 425/86. (194)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 402 од 4. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 122, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Виша земјоделска школа — Битола, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е д-р Велјан Велјановски, индивидуален раководен орган, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Ангелов Борис.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 402/86. (195)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 360 од 25. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 38, ја запиша во судскиот регистар Самоуправната интересна заедница на становање — Демир Хисар, Самоуправна интересна заедница на становање — Демир Хисар, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е Трајан Коруневски, секретар со ограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Велевски Веле.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 360/86. (196)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 459 од 21. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 100 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Крушево, со ц. о. со следните податоци:

I. Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Крушево, со ц. о.

II. Истовремено да се запише бришењето од судскиот регистар на ОСИЗ за образование и наука — Крушево и ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крушево.

Основна дејност: 140235 за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

Овластување во правниот промет со трети лица: целосни овластувања.

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Горѓи Велјановски, секретар без ограничување.

Основана со самоуправна спогодба за основање на СИЗ бр. 01-106/1 од 14. IV. 1986 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 459/86. (197)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 446 од 7. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 84, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на СИЗ ОСИЗ за здравствена заштита — Крушево со следните податоци: Промена на називот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Крушево и истата гласи: Општинска самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, Крушево, со ц. о.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 446/86. (198)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 369 од 9. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 633 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања, Охрид, со ц. о. со следните податоци: Конституирање на Работната организација Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања — Охрид, со ц. о.

Основна дејност: Здравствена организација, превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања.

Овластувања во правниот промет со трети лица: целосни овластувања.

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност

Лице овластено за застапување е д-р Тоде Клишески, в. д. директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 369/86. (199)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 388 од 25. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 10, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Завод за заштита на спомениците на културата и народен музеј — Охрид со следните податоци: Лице овластено за застапување е Маленко Владо, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Миле Волканоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 388/86. (200)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 370 од 9. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 576-11, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на ООЗТ РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“, Прилеп, ООЗТ — Основно училиште „Моша Пијаде“ с. Витолиште со следните податоци: Промената на седиштето на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“, Прилеп, ООЗТ — Основно училиште „Моша Пијаде“ с. Витолишта (порано во с. Дуње).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 370/86. (201)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 385 од 22. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 695 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО Издавачка работна организација „Стремеж“ — Прилеп, со ц. о. со следните податоци: Конституирање на Издавачката работна организација „Стремеж“ — Прилеп, со ц. о.

Основна дејност:

120311 — издавачка дејност

Споредна дејност:

070128 — трговија на мало со книги, канцеларски материјал и прибор.

Овластување во правниот промет со трети лица: целосни овластувања.

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Ристески Благоја, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 385/86. (202)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 348 од 18. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 99 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ресен, со ц. о. со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинска самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Ресен, со ц. о.

Истовремено се запишува бришењето од судскиот регистар на Општинската самоуправна интересна заедница за образование Ресен и Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен.

Основни дејности: 140235 ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

Овластувања во правниот промет со трети лица: настапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

Вид и обем на одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Нечовска Лазаринка, секретар, со неограничени овластувања.

Основана е со Самоуправна спогодба за основање од месец февруари 1986 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 348/86. (203)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 453 од 19. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 104 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Културно образовна установа „Браќа Миладиновци“ — Струга, со ц. о. со следните податоци: Лице овластено за застапување е Опетчџки Сотир, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Наумовски Богомир.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 453/86. (204)

